


## > Мисија на Еуролинк

Зголемување на сигурноста, а со тоа и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и на компаниите со кои соработуваме преку обезбедување квалитетни осигурителни покритија и одлична услуга.

## > Дел од ГРАВЕ Групацјата

Од март 2020 година, Еуролинк осигурување е во целосна сопственост на **Grazer Wechselseitige Versicherung AG** (ГРАВЕ групацја) со седиште во Грац, Австрија – една од најзначајните осигурителни групации во регионот со речиси 200 години традиција.

## > Продажна мрежа



**Еуролинк е компанија за неживотно осигурување која е присутна 20 години на македонскиот осигурителен пазар.**

## > Производи и услуги за индивидуални и деловни корисници:

**Имотно осигурување**



**Приватно здравствено осигурување**



**Автоодговорност и КАСКО**



**Патничко осигурување**



**Осигурување од незгода**



**Бајк осигурување**



**Професионална одговорност**



**Осигурување транспорт**



## > Клучни податоци за 2021 година:



## > Број 1 на пазарот

• 26 % пазарен удел во приватно здравствено осигурување

• 26 % пазарен удел во имотно осигурување

• 25 % пазарен удел во осигурување од одговорност

**Секогаш најдобра услуга за клиентите преку брза исплата на штети!**

## > Исплатени штети во 2021 година:

**63**  
милиони денари во приватно здравствено осигурување

**67**  
милиони денари во осигурување од незгода

**3**  
милиони денари во осигурување од одговорност

**157**  
милиони денари во осигурување од автоодговорност

— 12 500 вкупен број обесштетени субјекти во 2021 година —


## > Наши вредности:



**Доверба** – транспарентна и достапна услуга во секое време што креира доверба




**Стабилност** – секогаш одговорно работење и одржлив стабилен раст на долг рок



**Динамичност** – користење на развојниот потенцијал и поглед кон иднината

ДОСТАПНИ



02/15888

eurolink24@eurolink.com.mk  
www.eurolink.com.mk